



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРС

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текуќа сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплатата, бр. 1032-900880, за одделни издања 1032-900882 и за огласи 1032-900881.

Среда, 12 ноември 1952

БЕЛГРАД

БРОЈ 55

ГОД. VIII

плата за 1954 година изнесува 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-216, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28 010.

639.

Врз основа на чл. 74 точ. 6 и 13 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог од Претседателот на Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ МИНИСТЕРОТ — ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ

1. Се разрешува од должноста Министерот — Генералниот секретар на Владата на ФНРЈ Љубодраг Ѓуриќ.

2. Должноста на Генерален секретар на Владата на ФНРЈ ќе ја врши до натамошната одредба Вељко Зековиќ, секретар на Владата на ФНРЈ за персонална служба.

3. Овој указ влегува во сила одма.

У. бр. 1917

10 ноември 1952 година

Белград

Президиум на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перунички, с. р. др Иван Рибар, с. р.

640.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради согласување односите во стопанството со новиот стопански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОМЕТОТ НА ТУТУН

Член 1

Производителите на тутун можат да производат тутун во лист само ако претходно склучат договор на производство и испорачка на тутун со претпријатието за обработка на тутун.

Член 2

Со договорот за производство и испорачка на тутун се утврдуваат меѓусебните права и обврски на производителот и претпријатието за обработка на тутун.

Во договорот мора да се утврди:

— земјиштето кај кое ќе седи производителот тутун,

— бројот на живите струкови и типот на тутунот што ќе го седи производителот.

— количината на тутун што ќе ја произведе и испорачи производителот.

— цената по која претпријатието за обработка на тутун ќе плаќа поодделен вид, класа и тип тутун,

— обврската на претпријатието за обработка на тутун за давање семе и материјал за врзување.

Член 3

Народниот одбор на околијата, градот односно градската општина со одделни права има право и должно да врши контрола како се извршуваат договорите за производство и испорачка на тутун а особено дали е тутунот засаден на договораното земјиште, дали се одгледува правилно тутунот, дали се

применуваат агротехнички мерки, дали е засаден договорениот број струкови, како и да врши проценка на вршењето.

Производителот е должен да го обезбеди вршењето на контрола на својот имот.

Член 4

Производителот е должен да му ја испорачи на претпријатието за обработка на тутун сета произведена количина на тутун во лист.

Член 5

Проценката (разврстувањето и класирањето) и преземањето на испорачениот тутун претпријатието за обработка на тутун ги врши преку своја комисија.

Ако производителот не се согласува со проценката на комисијата, проценка вршат заеднички еден претставник од претпријатието за обработка на тутун и еден претставник од производителот, кого го определува органот на народниот одбор на околијата, градот односно градската општина со одделни права надлежен за стопанство. За претставник на производителот може да се определи само лице од редот на производителите на тутун што го избрале на својот собор производителите од подрачјето на една општина.

Ако претставникот на претпријатието за обработка на тутун и претставникот на производителите не се согласат во проценката, проценка ја врши одделна комисија што ја определува органот на народниот одбор на околијата, градот односно градската општина со одделни права надлежен за стопанство. Проценката на оваа комисија е конечна и задолжителна и за претпријатието за обработка на тутун и за производителот.

Член 6

Обработка и ферментација на тутун можат да вршат само претпријатијата за обработка на тутун.

Обработка на тутун можат да вршат и земјоделските задружии врз основа на договор со претпријатието за обработка на тутун.

Член 7

Тутун во лист можат да продаваат само претпријатијата за обработка на тутун.

Извоз на тутун во лист можат да вршат стопанските организации што ќе добијат дозвола од сојузниот орган надлежен за стопанството.

Преработка на тутун во лист можат да вршат само претпријатијата за преработка на тутун.

Член 8

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни за прекршок:

1) тој што седи тутун а не склучил договор за производство и испорачка на тутун со претпријатието за обработка на тутун;

2) тој што ќе посади погослем број струкови тутун отколку што договорил;

3) тој што без согласност на претпријатието за обработка на тутун ќе одгледува тутунска отава (за перки, филис);

4) тој што ќе го спречи вршењето на контрола од чл. 3 на оваа уредба;

5) тој што неовластено држи, купува, продава или посредува во купопродажба на средствата за преработка на тутун и книги за шигерница.

Член 9

Со парична казна ќе се казни за прекршок:

1) тој што неоправдано не ќе го предаде со проценката утврдениот принос на тутун;

2) тој што не ќе го предаде целиот принос на тутун, на кој овој ја преминува обврската од договорот или проценетиот принос;

3) тој што неовластено држи или преработува тутун за сопствено трошење.

Паричната казна за прекршоците од претходниот став се однесува во висина од 2.000 динари за секој килограм тутун што не го предал производителот (точ. 1 и 2) односно што го држи или преработува (точ. 3).

Член 10

Тутунот и другите предмети со кои е сторен прекршокот ќе се одземат.

Одземенот тутун и средствата за преработка на тутун ќе му се предадат на најблиското предпријатие за обработка на тутун односно за преработка на тутун кое е должно воедноста на проценетите предмети, — по комисиска проценка и одбиток на евентуалните трошоци, — да ја уплати во буџетот на народниот одбор на општината, градот односно градската општина со одделни права, чијшто орган го донел решението за прекршок.

Член 11

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

31 октомври 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

641.

Врз основа на чл. 26 во врска со чл. 15 од Уредбата за извозот и увозот на стоките и за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52), а во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА

ЗА КУПУВАЊЕ ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА ЗА НЕСТОКОВНИТЕ ПЛАЌАЊА ВО СТРАНСТВО ОД СТРАНА НА БУЏЕТСКИТЕ УСТАНОВИ И НАДЛЕШТВА, УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1) Буџетските установи и надлештва и установите со самостојно финансирање можат да купуваат девизни средства за нестоковните плаќања во странство по званичниот курс кај Народната банка на ФНРЈ — во рамките на својот утврден нестоковен план, а на терет на фондот за покрие на општодржавните девизни потреби.

2) Општествените организации што не располагаат со сопствени девизни средства (со оние што ги осигураат со својата дејност и кои можат да ги користат само врз основа на одделни одобренија од надлежните органи), можат да купуваат девизни средства за нестоковните плаќања во странство по званичниот курс кај Народната банка на ФНРЈ — во рамките на утврдениот нестоковен план, а на терет на фондот за покрие на општодржавните девизни потреби.

3) Буџетските установи и надлештва, установите со самостојно финансирање и општествените организации што ќе постапат спротивно на точ. 1 и 2 од оваа наредба ќе се казни за девизен прекршок по чл. 15 точ. 15 од Законот за регулирање платниот промет со странство (Девизен закон).

4) Оваа наредба ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 20200

Белград, 15 октомври 1952 година

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.
Согласен,
Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

642.

Врз основа на точ. 2 од Решението за повластените продавни цени на индустриските производи наменети за потребите на селско-стопанското производство и на рибарството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 11/52), а во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, пропишуваме

НАПАТСТВИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА НАПАТСТВИЕТО ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКО-СТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И НА РИБАРСТВОТО

Напатствието за применување на Решението за повластените продавни цени на индустриските производи наменети за потребите на селско-стопанското производство и на рибарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/52), се менува и дополнува, така што првичниот текст на ова напатствие да гласи:

НАПАТСТВИЕ

за применување на Решението за повластените продавни цени на индустриските производи наменети за потребите на селско-стопанското производство и на рибарството

1

1) Државните селско-стопански добра, околните задружни сојузи, селанските работни задруги и општите земјоделски задруги ќе купуваат по повластените продавни цени селско-стопански машини, направи и трактори од домашното производство, и тоа:

Наменување на производот	% попуст	Коефициент за пресметување износот на попустот
а) Трактори „Ансалдо“	47,26	0,896
б) Трактори „Задругар“	77,63	3,47
в) Вршачки 1070 мм; тракторски: сесалки, косилки, самовршачки и растурачи на гудре; моторни: превозни пресалки, преси за сено и слама и запрашувачи со селектор; дизел мотори	60	1,50
г) Други вршачки: елеватори и селектори; моторни: запрашувачи, пумпи, роначки, сечкалки, преси за грезје и друго овозитне; тракторски: преситувачи за сено и грабје	50	1,00
д) Сите други селско-стопански тракторски и моторни машини и направи, осем селско-стопански приколици; електрични мотори за погон селско-стопански машини и крвалки за селско-стопански машини	40	0,67
е) Селско-стопански приколици	60	1,5

2) Купувачите од точ. 1 и индивидуалните селско-стопански стопанства ќе купуваат по повластените

продавни цени следни ситни селско-стопански направи и орудија од домашното производство:

Наименување на производот	% попуст	Коефициент за пресметување износот на попустот
а) Спрежни: сеалки, косилки, самоврзачки, растурачи на вештачко гудре и превозни прскалки	60	1,50
б) Преси за грозје и овоштие — рачни и хидраулични; спрежни: превртувачи за сено и грабе; мелници премрувачи	50	1,00
в) Сите други спрежни селско-стопански машини, како и сите други селско-стопански направи на рачен погон; казани за попарување храна за добиток	40	0,67

3) Сите производители на селско-стопански производи (државните селско-стопански добра, околинските задружни сојузи, селанските работни задруги, општите земјоделски задруги и индивидуалните селско-стопански стопанства) ќе купуваат по повластените продавни цени следни производи:

Наименување на производот	% попуст	Коефициент за пресметување износот на попустот
а) Резервни делови од домашното производство од гранката 117 (Индустрија и преработка на метали), за сите трактори и селско-стопански машини и направи; платно и покриви за самоврзачки	70	2,33
б) Следни вештачки гудриња: суперфосфат	40	0,67
калциум цијанамид	65	1,86
азотни гудриња	80	4,00
калиев гудриња	65	1,86
нитрофосфат	55	1,22
в) Средства за заштита на растенија; плаз камен	70	2,33
ДДТ-течен 16,5%	35	0,54
никотинол, никотин и никотин-сулфат	80	4,00
креозол	90	9,00
паратионско средство Е-605	80	4,00
живин прав	20	0,25
други средства за заштита на растенија, осем зелена галица и сумпор во прав	40	0,67
г) Мачила и сисал везиво	30	0,43

4) Државните рибарски претпријатија, рибарските задруги и регистрираните рибари ќе купуваат по повластените цени следни производи за потребите на рибарството:

Наименување на производот	% попуст	Коефициент за пресметување износот на попустот
Рибарски мрежи памучни и најлон	65	1,86
Рибарски мрежи памучни-туноловки	80	4,00
Рибарски памучен конец	75	3,00
Рибарски надежен конец	50	1,00
Петрол за осветление за рибарството	56	1,27
Сол за солеење риби	47	0,88

5) Сите производители на селско-стопански производи (државни селско-стопански добра, околински задружни сојузи, селански работни задруги, општите земјоделски задруги и индивидуални селско-стопански стопанства), како и државните рибарски претпријатија, рибарските задруги и регистрираните рибари — ќе ги купуваат по повластените продавни цени следните погонски горива и моторното уље за потребите на селско-стопанското производство односно рибарството:

Наименување на производот	% попуст	Коефициент за пресметување износот на попустот
Моторен бензин	46	0,852
Петрол за мотори	52	1,083
Пилинско уље	54	1,188
Моторно уље	50	1,000

II

6) Државните селско-стопански добра, околинските задружни сојузи, селанските работни задруги и општите земјоделски задруги ќе ги купуваат по повластените продавни цени следните селско-стопански машини и направи и трактори од увозот:

Наименување на производот	% попуст	Коефициент за пресметување износот на попустот
а) Опрема за риголовање лозја	70	2,33
б) Опрема за винарски визби: комплетни моторни пумпи и гнечалки; хидраулични преси, филтери од сите видови, елеватори, машини за полнење шишиња и други машини со електричен и моторен погон	70	2,33
в) Трактори од сите видови	45	0,82
г) Вршачки 1070 мм и поголеми: тракторски: сеалки, косилки, самоврзачки и растурачи на гудре; моторни: превозни прскалки, преси за сено и слама и запрашувачи со селектор	50	1,00
д) Други вршачки, елеватори и селектори моторни: запрашувачи, пумпи за наводнување, фоначки, сечкалки; рачни: преси и гнечалки за грозје и друго овоштие; тракторски: превртувачи за сено и грабе	40	0,67
е) Сите други селско-стопански тракторски и други машини и направи, електро-мотори за погон селско-стопански машини, мотори со внатрешно согорување за погон селско-стопански машини и кревалки за селско-стопански машини	30	0,43
ж) Резервни делови за сите селско-стопански машини и трактори	50	1,00

III

7) Корисниците од ова напатствие ќе ги купуваат индустриските производи споменати под I и II по повластените продавни цени, по правило, од трговската мрежа, а тоа спрема прописите од ова напатствие.

8) Платното и покривите за самоврзачки, рибарските мрежи, рибарскиот конец, памучниот и рибарскиот каделен конец — ќе ги купуваат определените корисници врз основа на потребувањето заверено од

народниот одбор на околицата односно градот. Во требувањето мора да биде назначено името на корисникот како и видовите и количините на производите.

Ако се појавува како корисник околински задружен сојуз или општа земјоделска задруга, требувањето треба да содржи и потврда дека наведените производи се наменети за сопствена употреба на задружниот сојуз, односно задругата, а не за продажба на индивидуални селско-стопански стопанства.

9) Селско-стопанските направи, орудијата и тракторите споменати во точ. 1 и 2 под I и точ. а) до г) под II од ова напатствие, како и резервните делови од трактората 117 за сите селско-стопански машини и направи, наведени во точ. 3 — а) под I и точ. е) под II производните и трговските претпријатија ќе им ги продаваат непосредно на потрошувачите по повластените продавни цени и тоа без никакви ограниченија (требувања, дознаки односно бонови).

10) Вештачките губриња, средствата за заштита на растенијата и манијата и сисал везивото, наведени во точ. 3-б) до г) под I од ова напатствие производните и увозните претпријатија ќе им ги продаваат на сите купувачи по повластените продавни цени, т. е. без никакви ограниченија (требувања, дознаки односно бонови).

11) Погонските горива од точ. 5 под I од ова напатствие, како и моторното уље, петрол за осветление и сол за солење риби — ќе ги купуваат определените корисници по повластените цени само врз основа на одделни дознаки, што гласат на видот и количината на производот и на корисникот. Врз основа на тие дознаки дозначените видови и количини производи ќе ги купуваат определените корисници по повластените продавни цени на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

Дознаките од горниот став ги издава народниот одбор на околицата односно градот на обрасците добивени од сојузниот орган надлежен за селско стопанство.

IV

12) Како повластена продавна цена на индустриските производи наменети за потребите на селско-стопанското производство односно на рибарството, се смета онаа цена што ќе ја постигнат продавачите при продажбата на тие производи на купувачите кои во смисла на ова напатствие имаат право да ги купуваат тие производи по повластените цени. Повластената продавна цена не ги опфаќа трошковите за подвоз од утоварната станица на продавачот до истоварната станица на купувачот. По исклучок, повластената продавна цена на производите од точ. 5 под I од ова напатствие, и на петролот за осветление за рибарството како и солта за солење риби — може да ги содржува и трошковите за подвоз до истоварната станица на купувачот.

V

13) Кога во смисла на ова напатствие се продаваат индустриските производи по повластените цени, попуст даваат и барање за надокнада на разликите поднесуваат, и тоа:

а) за производите од точ. 10 на ова напатствие — само производните претпријатија и увозниците; и

б) за сите други производи — сите стопански организации (претпријатијата и задругите) што вршат продажба непосредно на потрошувачите.

За извршената продажба на индустриските производи по повластените цени во смисла на ова напатствие, на стопанските организации и на увозниците ќе им се надокнади разликата, т. е. износот на попустот, кој се пресметува на тој начин што постигнатата повластена продавна цена ќе се помножи со коефициентот што е наведен за дотичниот производ во точ. 1—5 под I и точ. 6 под II од ова напатствие.

14) Разликата во цената од точ. 13, т. е. износот на попустот, ќе им се надокнади на продавачите на терет на сметката бр. 800495 „Разлики во цените што

настанале со продавањето на индустриските производи за потребите на селското стопанство по повластените продавни цени.“

15) Народната банка на ФНРЈ — Главната централа ќе го пропише начинот на кој ќе им биде на продавачите надокнадена разликата од точ. 14 на ова напатствие.

VI

Ова напатствие ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 8117

31 октомври 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за селско
стопанство и шумарство,

инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за индустрија
и градежништво,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет
со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

Согласен,

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ по извршеното сравнување со изворниот текст установи дека во текстот на Правилникот за платите на возачите на моторни возила запослени во државните надлештва и установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/52) се поткрала долу наведената грешка, и дава следна

И С П Р А В К А НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ВОЗАЧИТЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ЗАПОСЛЕНИ ВО ДРЖАВНИТЕ НАДЛЕШТВА И УСТАНОВИ

Во чл. 5 ст. 1, во 15-иот ред озгора место „I класа“ треба да стои „I класа“.

Од Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, 11 октомври 1952 година.

СОДРЖАЈ:

	Страна
639. Указ за разрешување Министерот — Генералниот секретар на Владата на ФНРЈ —	873
640. Уредба за производството и прометот на тутун — — — — —	873
641. Наредба за купување девизни средства за нестојковните плаќања во странство од страна на буџетските установи и надлештва, установите со самостојно финансирање и општествените организации — — — — —	874
642. Напатствие за изменувања и дополнувања на Напатствието за применување на Решението за повластените продавни цени на индустриските производи наменети за потребите на селско-стопанското производство и на рибарството — — — — —	874
Исправка на Правилникот за платите на возачите на моторни возила запослени во државните надлештва и установи — — — — —	876